



MI STERI OZNA TVORBA NA PRI

Во околината на кањонот се наоѓаат многу пештери, а некои од нив се стари и по шест милиони години. Тие можат да се видат само во присуство на официјален водич затоа што се заштитени со закон. За најубави се сметаат пештерите Врело, Кристална и Убава.

За оние кои ги привлекува кајакот на диви води, аматерите и професионалците, реката Треска претставува голем предизвик. На Матка, каде што водата е многу брза, се одржуваат голем број натпревари во кајакарство.

На брегот на езерото, над хидроцентралата, се наоѓа манастирот "Св. Андреја". Изграден е во 1389 година по порачка на Андреја, вториот син на кралот Волкашин и брат на Крали Марко.

Пишува:
Розита ЗАКЕВА

На 17 километри од Скопје, на патот кон Тетово, пред излезот од метрополата, се наоѓа едно живописно место, кањонот Матка. Во неговата близина се губат урбаниот џагор, смогот и сообраќајниот метеж, така што посетителот најчесто има чувство како да влегува во некој друг свет, во кој сè е подредено на правилата на природата. Жуборот на реката Треска и шумолењето на дрвјата ги смирува сетилата, а чистиот воздух ја полни секоја мозочна ќелија.

КАЊОНОТ НА ТРЕСКА

За време на празниците, особено во летниот период скопјани често ја посетуваат

оваа прекрасно мистериозна : фаќа површина од 0,25 километри квадратни со вкупна зафатнина од 3,5 милиони метри кубни вода.

Климата е планинска и : Постојани жители на ка-



менуваат, а тоа е резултат на : њонот Треска се многу видови птици, разни други животни и растенија. Белоглавиот орел е чувар на врвовите на карпите и е заштитен со закон. Козјите патеки со кои е опкружено езерото овозможуваат одблиску да се доживее природата. А, тука често можат да се видат и спортските риболовци.

Реката Треска е десна при : тока на нашата најголема река Вардар и му припаѓа на егејското сливно подрачје. Езерото Матка, пак, е најстарото вештачко езеро во Македонија, чијашто акумулација е изградена во 1938 година. Матка се наоѓа во долината на реката Треска и за-

Од ова несекојдневно тво : рештво на природата восхитени се и спелеолозите, односно љубителите на подзем-




ниот свет. Различните форми : карпи во кањонот Треска, формирани во долг временски период, а под влијание на планинските реки, го даваат денешниот изглед. Во околината на кањонот се наоѓаат многу пештери, а некои од нив се стари и по шест милиони години. Тие можат да се видат само во присуство на официјален водач затоа што се заштитени со закон. За најубави се сметаат пештерите Врело, Кристална и Убава. Долгиот период и внатрешните температури, кои и во лето и во зима се околу 12 степени Целзиусови, овозможиле да се создадат многубројни пештерски украси: сталактити и сталагмити. Со секоја капка вода која паѓа на 15-20 секунди, се формираат овие украси, а за да се создаде само 1 сантиметар сталагмит се потребни 300 години.

За оние кои ги привлекува : кајакот на диви води, аматерите и професионалците, реката Треска претставува го-



RODATA KOJA OBLAGORODUVA



во близината на Скопје. Сезоната за качување почнува на пролет, кога доаѓаат посетители од цела Европа, трае во летниот период, а завршува во ноември.

БОГАТСТВО НА ВРЕМЕТО

На брегот на езерото, над хидроцентралата, се наоѓа манастирот "Св. Андреја". Изграден е во 1389 година по порачка на Андреја, вториот син на кралот Волкашин и брат на Крали Марко. Тоа бил период во кој средновековна Србија сè повеќе се ширела на територијата на Македонија, која била под византиска власт.

Живописот во црквата "Св. Андреја" на реката Треска, временски не се разликува многу од живописот на Марков манастир, бидејќи зографите митрополитот Јован и монахот Калист, кои ги работеле овие манастири, создавале фрески кои многу се слични и по стилот и по концепцијата, така што е тешко да се направи разлика меѓу творбите на едниот и на другиот зограф.

Во оваа црква карактеристичен е фактот што наместо пустинци, што е специфика



за црквите во Македонија, има многу воени светци. Се поставува прашањето, дали тие намерно се поставени, со оглед на временските при-

леки. Засега живописот во "Св. Андреја" се смета за по-тврда за одењето по еден пат, кој во XIV век бил или непознат или неразбран.



лики во периодот кога е правена црквата и опасностите од Османлиите кои биле сè поголеми...

Но, факт е дека во црквата "Св. Андреја" пустинците не се насликани. Внатрешноста на манастирот е исполнета со фрески изработени од митрополитот Јован и јеромонахот Григорије, кои ги напуштиле чудата Христови и деталите од животот на Богородица, и приоритетно место им дале на светите војници во раскошни војнички об-

На тешко пристапно место, на платото, над самото вештачко езеро Матка, се наоѓа манастирот "Св. Никола", кој датира од XIV век, со живопис од 1630 година. Манастирот "Матка" се наоѓа на левиот брег од реката Треска, кај село Глумово, од кого е останата само црквата "Св. Богородица".

Во близина на Матка и реката Треска се наоѓа рекреативниот центар "Езеро Треска", кој во последно време повторно заживува.

лем предизвик. На Матка, каде што водата е многу брза се одржуваат голем број натпревари во кајакарство. Сè уште траат подготовките за европското првенство на кое ќе настапат врвни кајакари. Освен за овој спорт, кањонот на Матка ги фасцинира и љубителите на алпинизмот. Кањонот на езерото Матка е главен алпинистички центар

